



Република Северна Македонија
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Принос на задолжителни пензиски фондови **2025**

Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme 2025



Користени кратенки

Shkurtime e përdorura

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови 31.03.2025

Tabela 1: Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme 31.03.2025

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.06.2025

Tabela 2: Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme 30.06.2025

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.09.2025

Tabela 3: Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme 30.09.2025

Ве молиме при користење на податоците задолжително да го наведете изворот.

Ju lutemi, kur përdorni të dhënat, të bëni patjetër referencën.

Кратенки / Shkurtime e përdorura

1. ЗПФ - задолжителни пензиски фондови
MPF - [Fondet pensione të detyrueshme](#)
2. САВАз - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
SAVAm - [Fondi i hapur i detyrueshëm pensional Sava Pension Fund](#)
3. КБПз - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
KBPM - [Fondi i parë i hapur i detyrueshëm pensional KB – Shkup](#)
4. ТРИГЛАВз - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
TRIGLAVm - [Fondi i hapur i detyrueshëm pensional Triglav – Shkup](#)

Забелешки / Notes

Почеток на работа на САВАз е 1.1.2006 г. / Fillimet me punë SAVA 01.01.2006
Почеток на работа на КБПз е 1.1.2006 г. / Fillimet me punë KBP 01.01.2006.
Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г. / Fillimet me punë TRIGLAV 01.04.2019

За посигурни пензионерски денови / Për ditë më të sigurta të pensionit

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Славко Јаневски бр.100, 1000 Скопје
тел: (+389 2) 3224-229
www.mapas.mk

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Slavko Janevski 100, 1000 Shkup,
tel: (+389 2) 3224-229
www.mapas.mk

Содржина / Përmbajtja

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾
Table 1:Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme

31.03.2025
31.03.2025

ЗПФ / MPF	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur në bazë vjetore për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur në bazë vjetore që nga fillimi me punë	
	31.03.2024 - 31.03.2025 ⁴⁾		31.03.2018 - 31.03.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 31.03.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 31.03.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	4,85%	2,06%	5,56%	0,72%	5,43%	2,33%
КБПз / KBPm	4,49%	1,71%	5,69%	0,85%	5,62%	2,52%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	5,11%	2,32%	4,23%	-1,29%	4,08%	-1,23%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	3,96%	1,20%	4,95%	0,14%	5,28%	2,19%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përshtetshëm, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritjes.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 31.03.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици. Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njërive kontabël. Vlera mesatare e njërive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njërive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

30.06.2025

Table 2: Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme

30.06.2025

ЗПФ / MPF	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur në bazë vjetore për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur në bazë vjetore që nga fillimi me punë	
	30.06.2024 - 30.06.2025 ⁴⁾		30.06.2018 - 30.06.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 30.06.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 30.06.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	4,97%	0,49%	5,35%	0,28%	5,43%	2,22%
КБПз / KBPM	4,74%	0,27%	5,57%	0,49%	5,64%	2,42%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	4,98%	0,50%	4,32%	-1,47%	4,18%	-1,40%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	4,17%	-0,28%	4,76%	-0,28%	5,29%	2,08%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përjashtimisht, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritjes.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.06.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

⁵⁾ Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njësive kontabël. Vlera mesatare e njësive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njësive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

30.09.2025

Table 3: Kthimi i fondeve pensionale të detyrueshme

30.09.2025

ЗПФ / MPF	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i llogaritur në bazë vjetore për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i llogaritur në bazë vjetore që nga fillimi me punë	
	30.09.2024 - 30.09.2025 ⁴⁾		30.09.2018 - 30.09.2025 ²⁾ / 30.06.2019 - 30.09.2025 ³⁾		Почеток / Fillimi - 30.09.2025 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAm	6,54%	2,45%	5,43%	0,19%	5,51%	2,28%
КБПз / KBPM	6,36%	2,27%	5,68%	0,43%	5,71%	2,47%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	6,52%	2,43%	4,61%	-1,14%	4,46%	-1,09%
Просечен принос / Norma mesatare e kthimit ⁵⁾	5,74%	1,69%	4,83%	-0,38%	5,35%	2,13%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga Kthimi i Fondit Pensional të Detyrueshëm dhe nga tarifat e ngarkuara nga Shoqëria Pensionale.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ Kthimi llogaritet në bazë vjetore për 84 muajt e mëparshëm. Përfshirë, nëse fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj, kthimi llogaritet në fund të tremujorit, për periudhën nga 1 qershori ose 1 dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit të llogaritetes.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.09.2025 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ Kthimi i TRIGLAVz llogaritet për periudhën 30.06.2019 – 31.03.2025, pasi fondi ka funksionuar më pak se 84 muaj, por më shumë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Përveç kësaj, kthimi llogaritet për 12 muajt e fundit dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

⁵⁾ Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како ponderиран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ Kthimi mesatar llogaritet përmes vlerës mesatare të njësive kontabël. Vlera mesatare e njësive kontabël llogaritet si mesatare e ponderuar e njësive kontabël të fondeve pensionale të detyrueshme në raport me asetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme që janë aktive në datën përkatëse.